

ГРАД СКОПЈЕ

Согласно член 4 од Правилникот за користење на финансиски средства од Буџетот на Град Скопје за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на Градот Скопје за купување велосипеди во 2019 година со бр.08-2252/1 од 08.03.2019 година, а во врска со Одлуката за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на граѓани за купување велосипеди во 2019 година („Службен гласник на Град Скопје” број 02/19), Градот Скопје објавува

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на градот Скопје за купување велосипеди во 2019 година

1. Опис на јавниот повик

1.1. Градот Скопје, со цел да ги стимулира жителите на град Скопје за користење на велосипеди, на граѓаните кои ќе купат велосипед од денот на објавувањето на Јавниот повик 11.03.2019 година заклучно со 30.06.2019 година, ќе им надомести дел од трошоците направени при купување на велосипед.

1.2. Средствата што Градот Скопје ќе ги субвенционира се во износ од 50% од вредноста на велосипедот, но не повеќе од 3.000,00 денари по лице, со вклучен персонален данок на доход.

1.3. Јавниот повик ќе биде реализиран по принципот „прв дојден, прв услужен“.

2. Право на учество на Јавниот повик

Право на учество на Јавниот повик имаат жителите на Град Скопје (во општините: Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај, Центар, Чаир и Шуто Оризари), кои ќе купат велосипед од денот на објавување на Јавниот повик се до исцрпување на буџетот наменет за таа намена, но не подоцна од 30.06.2019 година, и кои ги исполнуваат условите од овој Јавен повик.

3. Услови што треба да ги исполни барателот

Барателот треба да ги исполни следниве услови:

- да е жител на Град Скопје (во општините: Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај, Центар, Чаир и Шуто Оризари),
- да нема искористено субвенција за купување на велосипед од Град Скопје,
- велосипедот да го купи од денот на објавување на Јавниот повик се до исцрпување на буџетот наменет за таа намена, но не подоцна од 30.06.2019.

4. Начин на пријавување на Јавниот повик

4.1. За надоместување на дел од трошоците и докажување дека условите за учество на Јавниот повик се исполнети, барателот до Град Скопје треба да достави:

- барање за субвенција за купување на еден велосипед (Барањето може да се подигне во архивата на Град Скопје или да се обезбеди од интернет страницата на Градот: www.skopje.gov.mk),
- доказ за жителство во Град Скопје, со доставување копија на важечка лична карта на барателот,

- фотокопија од трансакциска сметка на барателот,
- изјава дека барателот досега нема искористено субвенција за купување на велосипед од Град Скопје,
- доказ дека е извршено купување на велосипед, и тоа оригинал фискална сметка или фактура со извод од деловна банка, со датум од денот на објавувањето до денот на завршувањето на Јавниот повик

4.2. Едно лице може да поднесе само едно барање за добивање на субвенција за купување на еден велосипед

4.3. Барањето за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на градот Скопје за купување велосипед во 2019 година, заедно со потребната документација, граѓаните во затворен плик ги доставуваат до соодветната Комисија, преку Архивата на Град Скопје, бул.Илинден бр.82, секој работен ден од 09:00 до 15:00 часот.

4.4. На пликот треба да е наведено “Јавен повик за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на градот Скопје за купување велосипеди во 2019 година “

4.5. Архивата на Град Скопје примените барања ќе ги евидентира со точното време на поднесување (датум, час и минута), заради воспоставување редослед по кој ќе се разгледуваат барањата.

5. Начин на спроведување на Јавниот повик

5.1. За спроведување на јавниот повик Градоначалникот формира Комисија за спроведување на Јавниот повик за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на градот Скопје за купување велосипеди во 2019 година.

5.2. Градот Скопје, во зависност од динамиката на пристигнување на пријавите, периодично ќе ја известува јавноста за преостанатите средства, се до нивно целосно искористување, но не подоцна од 30.06.2019 година.

5.3. Исплатата на средствата ќе се врши sukcesивно, според редот на пристигнати барања, се до исполнување на предвидениот буџет за оваа намена.

5.4. Доколку бидат исцрпени предвидените финансиски средства, Градот Скопје ќе го објави завршувањето на Јавниот повик преку својата веб страна.

Финансиските средства ќе се сметаат за исцрпени односно доделени кога на предлог на комисијата, Градоначалникот ќе донесе решение за исплата на средствата.

6. Начин на остварување на правото на надоместок

6.1. Градоначалникот на Град Скопје на предлог на Комисијата ќе донесе решение за усвојување на барањето на барателите кои ги исполниле условите согласно Јавниот повик

6.2. Градоначалникот на Град Скопје на предлог на Комисијата ќе ги известува неусвојување на барањето барателите кои ги не исполниле условите согласно Јавниот повик.